

Име и презиме	Гордана Мицеска
Звање	научен советник - ред. проф.
Позиција	Директор
Адреса	Кичевски пат бб
Тел./факс	++389048/412760
e-mail	Miceska.gordana@yahoo.com

CV:

I. Датум и место на раѓање: 26.1.1961 год., Прилеп

II. Универзитетско образование:

2001 - Докторска дисертација: *"Морфолошко - физиолошки промени на тутунот од тип прилеп заразен со Tobacco mosaic virus Allard (TMV)"*, Природно - математички факултет, Институт за биологија, група- Биохемија со физиологија- Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Скопје

1993 – Магистерска теза: *„Влијание на гиберелинската киселина (GA₃) и хлорхोलинхлоридот (CCC) врз содржината на хлорофилот, никотинот и биоелементите N, P, K, Ca, Mg и Fe кај Nicotiana tabacum тип Прилеп“*, Природно - математички факултет, Институт за биологија, група Биохемија со физиологија, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"- Скопје

1984 – Додипломски студии: Биолошки факултет, општа насока, Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Скопје,

III. Научни, наставни и стручни активности:

Научни активности:

- 2009** – Научен советник
- 2004** - Виш научен соработник
- 2001** - Научен соработник
- 1994** - Асистент .,
- 1985** - Помлад асистент

Наставни активности:

- 2008** - редовен професор на предметите:
 -Биохемиски промени во производството, обработката и преработката на тутунот" (група Обработка и преработка на тутунот)
 - Физиологија на растење и развој на тутунот со култура на тутун (група Производство на тутун)
 - Основи на цитогенетика и генетика на тутунот (група - Производство на тутун)
 -Методологија на истражувачката работа - (група- Обработка и преработка на тутун)
 - Изборни предмети на постдипломските студии во Научниот институт за тутун- Прилеп

2007 - вонреден професор

Стручни активности - член и раководител на Групата за биологија, а денес потпретседател на Друштвото за наука и уметност– Прилеп; советник и претседател на Советот на Општина Прилеп; член на Советот на Институтот за тутун; на

Комисијата за јавни набавки и други комисији формирани во Институтот; на организационите одбори на симпозиумите по тутун; на Ректорската управа на Универзитетот " Св. Климент Охридски" – Битола; на Друштвото на биолози на Р.Македонија.

IV . Научноистражувачки активности:

- **Публикации (монографии, библиографии, научни книги, учебници, скрипти, учебни помагала)** - Практикум по генетика, селекција и семеконтрола; Монографија по повод 35 години од формирањето на ДНУ - Прилеп.

- **Авторство на патенти, сорти** - учесник во создавањето на девет признати ориенталски сорти тутун (Прилеп 65/94, Прилеп 79-94, Викторија 1 , Прилеп 66-9/7, Прилеп 123-7/2 ,Јака 141-3/7, Прилеп 112-2/1, Прилеп 146-3/2,Прилеп 146 -7/1).

-**Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни списанија како и во зборници од собири-** 100

- **Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, конференции, советување и друго (заедно автор и коавтор)** - учество на седум симпозиуми по тутун, на I и II Конгрес на Биолозите, на три Конгреси за заштита на растенијата одржани во Р. Македонија, Исто така, на конгресите на CORESTA (Монтре, Брајтон, Букурешт, Шангај, Ровињ, Бруфо де Торџиано – Италија), Балканска конференција во Р. Бугарија, Сандански, "Ден на вишната", во Пролом Бања; 3 Југословенски симпозиум на прехранбената технологија , Белград, II Балканска научна конференција – Пловдив, III Јубилејна научна конференција, Пловдив , 9-ти Хрватски билошки конгрес, (Ровињ), 70- годишнина на Институтот за заштита на растенијата, Костинброд; 4-ти , 5-ти 9-ти меѓународен симпозиум на агрономи, Опатија/Дубровник, IV Конгрес на Српското друштво на генетичари (Тара),

V. Обуки и студиски престој